

Република Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
Бр. 16-184/12
26.01.2015 година
С к о п ј е

Инспекторите од Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика врз основа на член 235 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија” број 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014 и 180/2014) донесоа:

ЗАКЛУЧОК

Постапката поведена по иницијативи број 16-184/2 од 14.01.2015 година и 16-184/4 од 16.01.2015 година за вршење на вонреден инспекциски надзор во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје, се запира.

Образложение

Инспекторите од Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика на ден 23.01.2015 година извршија вонреден инспекциски надзор во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје-Одделението за социјално вклучување, азиланти, мигранти и хуманитарни помошти. При инспекцискиот надзор извршен е увид во документацијата и списите на предметот на А.И.Т од _____, во постапката за заштита од семејно насилство на иницијатива со број 16-184/2 од 14.01.2015 година и 16-184/4 од 16.01.2015 година.

Инспекцискиот надзор е извршен над применувањето и спроведувањето на Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија,, („Службен весник на Република Македонија” број 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014 и 180/2014), Законот за семејството („Службен весник на Република Македонија” број 80/92, 09/96, 38/2004, 33/2006, 84/2008, 67/2010, 156/2010, 39/2012, 44/2012, 38/2014 и 115/2014), Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство („Службен весник на Република Македонија” број 138/14), подзаконските, општите, поединечните и другите акти донесени врз нивна основа.

При вонредниот инспекциски надзор на записник број 16-184/11 од 26.01.2015 година не се констатирани недостатоци и неправилности, поради што согласно член 41 став 4 од Законот за инспекциски надзор

(„Службен весник на Република Македонија,, број 50/2010, 161/2010, 157/2011, 147/2013 и 41/2014), се донесе заклучок како во диспозитивот.

Решено во Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика на ден 26.01.2015 година под број 16-184/12.

Упатство за правно средство: Против овој заклучок може да се изјави жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен во рок од 8 дена од денот на приемот на заклучокот преку Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита при Министерството за труд и социјална политика.

Инспектори за социјална заштита
Инспектор Зорица Цветковска
Инспектор Ѓорѓиевска Јасмина